



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 27 март 1992
Скопје

Број 20

Год. XLVIII

Акоптацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 90
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

306.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕ- НИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВО- ДИТЕЛИ

1. Индивидуалните земјоделски производители можат да вршат набавка на дизел гориво Д-1 и Д-2 по цени што се 50% пониски од формираните цени според постојните прописи.

2. Индивидуалните земјоделски производители дизел горивото од точка 1 на оваа одлука можат да го набавуваат на бензинските пумпи или од складовите на претпријатијата или другите правни лица, како и работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд – промет на дизел горива врз основа на издадена потврда од Министерството за стопанство и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3. Претпријатијата и другите правни лица, како и работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд – промет на дизел гориво имаат право на регрес на разликата на цената на дизел горивото Д-1 и Д-2, определена во точка 1 на оваа одлука и утврдената малопродажна цена по постојните прописи, што го остваруваат врз основа на документацијата за продадените количини на Д-1 и Д-2 на индивидуалните земјоделски производители од Републичкиот буџет.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1062/1 Претседател на Владата,
26 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

307.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА- РОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ- ЈА

1. За помошник на секретарот на Владата на Република Македонија се назначува Борис Трениевски, досегашен претседател на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-854/1
6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

308.

Врз основа на член 5 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија се именува м-р Недан Јовановски, досегашен превземен работник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-855/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

309.

Врз основа на член 140 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Трипун Дуковски се разрешува од должноста директор на Управата за заеднички работи во Владата на Република Македонија, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-856/1
6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

310.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ, ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Владата на Република Македонија дава согласност Весна Николоска, доктор на медицина, да биде назначена за републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат, подрачна единица Македонски Брод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-247/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

311.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА – ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност Светлана Миновска, доктор на медицина, да биде назначена за републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат, подрачна единица – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-247/3
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

312.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. За потсекретар во Министерството за здравство се назначува д-р Виолета Малинска-Петрушевска, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/2 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

313.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За потсекретар во Министерството за здравство се назначува Живка Милошевиќ, досегашен секретар на Секретаријатот за стопанство на општина „Карпош“ – подрачна единица на Министерството за стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/3 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

314.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За помошник на министерот за здравство се назначува прим. д-р Илија Петрушевски, досегашен лекар-советник во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17 – 287/4 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

315.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За помошник на министерот за здравство се назначува ЈОРДАН МИШОВСКИ, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/5 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

316.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За помошник на министерот за здравство се назначува **ГОРДАНА ПЕЦЕЉ**, досегашен заменик раководител во Секторот за увоз – извоз на хемија ПОС „Агрохрана“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/6 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

317.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За помошник на министерот за здравство се назначува **ТРАЈКО СТИПЦАРОВ**, досегашен помошник на секретарот на Републичката СИЗ за здравствена заштита.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/7 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

318.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За советник на министерот за здравство се назначува **д-р КРСТО ПАВЛОВСКИ**, досегашен претседател на Комитетот за општествени дејности на Собранието на општина „Карпош“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/8 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

319.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За советник на министерот за здравство се назначува **д-р Жарко Шутиновски**, досегашен советник

на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/9 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

320.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. За советник на министерот за здравство се назначува **Ангелина Бачановиќ**, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/10 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

321.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР**

1. За главен републички санитарен и здравствен инспектор се именува **д-р Костадин Грековски**, досегашен главен републички санитарен и здравствен инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-287/11 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

322.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност за управни инспектори во Републичкиот управен инспекторат, за одделни подрачни единици да бидат назначени:

1. Скопје
- Цветко Ангелески, дипл. правник
- Депа Андонова, дипл. правник

- Радмила Петроска, дипл. правник
- Фетка Славковска, дипл. правник
- Александар Цветановски, дипл. правник
- 2. Куманово, за Крива Паланка и Кратово
- Стојан Костовски, дипл. правник
- 3. Струмица, за Радовиш, Валаандово и Гевгелија
- Савета Курчукова, дипл. правник
- 4. Битола, за Ресен и Демир Хисар
- Гоце Вељановски, дипл. правник
- Љубица Котевска, дипл. правник
- 5. Охрид
- Ефимија Андреева, дипл. правник
- 6. Струта и Дебар
- Марица Лазаревска, дипл. правник
- 7. Гостивар
- Емши Ејупи, дипл. правник
- 8. Прилеп
- Стеванка Николоска, дипл. правник
- 9. Кичево и Македонски Брод
- Александар Данаиловски, дипл. правник
- 10. Титов Велес за Кавадарци и Неготино
- Драган Тренчев, дипл. правник
- Горѓи Зарков, дипл. правник
- 11. Штип за Свети Николе и Пробиштип
- Анка Камчева, дипл. правник
- Јордан Донев, дипл. правник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-328/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

323.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. За помошник на министерот за стопанство се назначува БРАНКО ИВАНОВ, досегашен советник на генералниот директор на „Факом“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-350/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

324.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За директор на Републичкиот завод за уредување на просторот и заштитата на човековата околина, се именува АНТУН МОСЛАВАЦ, разрешен од должноста помошник на претседателот на Републичкиот коми-

тет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-358/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

325.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. За помошник на министерот за култура се назначува МИРЈАНА МИТЕВСКА, поранешен секретар на Републичката заедница за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-436/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

326.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За советник на министерот за образование и физичка култура се назначува РИСТО ШУЛЕСКИ, досегашен самостоен советник во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-550/2
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата,
Скопје д-р Блаже Ристовски, с.р.

327.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За советник на министерот за образование и физичка култура се назначува м-р АТАНАС АВРАМОВСКИ, досегашен советник во Републичката СИЗ за насочено образование, преземен во Министерството за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-550/3 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

328.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За советник на министерот за образование и физичка култура се назначува ТРАЈАН МАРКОВ, досегашен советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-550/4 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

329.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува ЉУПЧО ПЕЦЕВ, досегашен советник во Кабинетот на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-591/2 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски с.р.
Скопје

330.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БЛАГОЈ КИРКОВ“ ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Благој Кирков“ – Титов Велес, со која за индивидуален рабо-

товоден орган на училиштето повторно е именуван ЈОРДАН ЈОРДАНОВ, професор по историја.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/1 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски с.р.
Скопје

331.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ С. ПЕТРОВЕЦ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Кочо Рацин“ – с. Петровец, Скопје со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван ПАВЛЕ ГРОЗДАНОВ, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/2 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски с.р.
Скопје

332.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ С. БУ- ЛАЧАНИ, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ЦОУ „Наум Охридски“, с. Булачани, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именувана ВЕРА АНГЕЛОВА, наставник по физичко воспитување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/3 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски с.р.
Скопје

333.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ВЕЉУСА СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на

ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса, Струмица, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван **ГОРГИ ДОНЧЕВСКИ**, наставник по математика и физика во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/4 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски с.р.**
С к о п ј е

334.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. БОЈАНЕ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван **ЕМБЕРЛИ ЗИБЕРИ**, одделенски наставник во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/5 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски с.р.**
С к о п ј е

335.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“ СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Доситеј Обрадовиќ“ – Скопје со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван **ПАВЛЕ КОСТАДИНОВСКИ**, наставник по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/6 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски с.р.**
С к о п ј е

336.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МИТЕ БОГОЕВСКИ“ – РЕСЕН

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Мите

Богоевски“ – Ресен со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именувана **АГЛАИЦА ВОЛКАНОВСКА**, наставник по француски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/7 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски с.р.**
С к о п ј е

337.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ОУ „29 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ОУ „29 Ноември“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван **ТЕМПО ЛЕШОСКИ**, наставник по производно-техничко образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/8 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
С к о п ј е

338.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ОУ „Лазо Трповски“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван **АЛЕКСАНДАР КРСТЕСКИ**, професор по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/9 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
С к о п ј е

339.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал Тито“ –

Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именувана МАГДАЛЕНА ДА-БЕСКА, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/10 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

340.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-но и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржа-на на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ЈЕГУНОВЦЕ ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ОУ „Маршал Тито“ с. Јегуновце, Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван ПЕТРЕ СТЕФАНОВСКИ, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/11 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

341.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-но и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржа-на на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „29 НОЕМВРИ“ С. СЕДЛАРЕВО ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ОУ „29 Ноември“ с. Седларево, Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван НАИМ ЗИБЕРИ, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/12 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

342.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-но и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржа-на на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТОЛИ ЗОРДУМИС“ КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Толи Зордумис“

– Куманово со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван НИКОЛА РА-КИК, наставник по француски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/13 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

343.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Титов Велес, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот е именувана РОДНА ЈАНЧЕВА, дипломиран социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-612/1 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

344.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО НЕГОТИНО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Центарот за социјална работа во Неготино, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот повторно е именувана РАТКА ИВАНОВА, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-612/2 Потпретседател на Владата,
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

345.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ПРОЛЕТ“ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО за згрижување,

воспитание и образование „Пролет“ - Скопје со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Аргирџа Санева, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-613/1
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

346.

Врз основа на член 16 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ „УНИВЕРЗАЛНА САЛА“ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Центарот за организирање приредби „Универзална сала“ - Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот е именуван Предраг Пенушлиски, досегашен потпретседател на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-614/1
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

347.

Врз основа на член 16 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25-ТИ МАЈ“ - МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Домот на културата „25-ти Мај“ - Македонски Брод, со која за индивидуален работоводен орган на Домот повторно е именуван Богоја Радески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-614/2
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

348.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. За директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди се именува Каменчо Ѓоргов, републички советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-648/2
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

349.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28. февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Ппк КОЧО СОЗОВСКИ се разрешува од должноста помошник на министерот за народна одбрана, на него во барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-649/2
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

350.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛНА ВОЗРАСТ „БРАТСТВО - ЕДИНСТВО“ - СКОПЈЕ

1. За претставник на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Братство-единство“ - Скопје се определува Александар АЧКОВСКИ, одборник во Собранието на општината Центар - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/1
28 февруари 1992 година
Скопје

Потпретседател на Владата
д-р Блаже Ристовски, с.р.

351.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ“ – ГОСТИВАР**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитание „Детска радост“ – Гостивар се определуваат:

- Јосиф Милчевски, одговорен работник во ПЕ-Гостивар на Педагошкиот завод на Македонија
- Елизабета Силјаноска, психолог во ОУ „Петре Јовановски“ – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/2 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

352.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „23 АВГУСТ“ – БЕРОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „23 Август“ – Берово се определуваат:

- Светлана Тецовска, доктор на медицина, вработена во Здравствениот дом во Берово
- Гордана Фурнациска, дипломиран економист, вработена во Стопанската банка во Берово
- Јован Чибански, индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Дедо Ило Малешевски“ – Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/3 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

353.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „7 СЕПТЕМВРИ“ – ПЕХЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца

од предучилишна возраст „7 Септември“ – Пехчево се определуваат:

Јован Каварски, директор на РО „Напредок“ Пехчево

– Лилјана Секуловска, педагог во ЦОУ „Ванчо Китанов“ Пехчево

– Борис Синдраковски, наставник во ЦОУ „Ванчо Китанов“ Пехчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/4 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

354.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски цвет“ Скопје се определуваат:

1. Нада Колевска, медицинска сестра во Одделението за хирургија при Градската општа болница – Скопје

2. Зоран Пашовски, раководител на Сектор во РО „Фер-промет“ – Скопје

3. Јошко Станковиќ, самостоен стручен соработник во Министерството за односи со странство – именуваните, сите се одборници во Собранието на општината Карпош – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/5 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година **д-р Блаже Ристовски, с.р.**
Скопје

355.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „БРЕШИЈЕ“ – ДЕБАР**

1. За претставници на Републиката во Работната заедница на Комбинираната детска установа „Брешие“ – Дебар се определуваат:

Сиљан Арбелски, директор на Југобанка – Експозитура – Дебар

– Малик Алабегу, индивидуален работоводен орган на ученичкиот дом „Здравко Цветковски“ Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/6 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

ски работи, мало стопанство, туризам и пазар, поради заминување на друга должност, заклучно со 31. јануари 1992 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-774/1 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

356.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28. февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува м-р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, досегашен советник во Кабинетот на потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-760/2 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

357.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28. февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува м-р ПЕТАР НАУМОВСКИ, досегашен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-760/3 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

358.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28. февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР

1. СИМЕОН БОЛЧИН се разрешува од должноста помошник на републичкиот секретар за општостопан-

359.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. За потсекретар во Министерството за финансии се назначува СТОЈЧЕ ЈАКИМОВСКИ, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3152/2 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

360.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. За потсекретар во Министерството за финансии се назначува СТОЈАНКА НАЈДЕНОВСКА, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3152/3 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

361.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на министерот за финансии се назначува ДОНЕ НИКОЛОВСКИ, досегашен помошник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3152/4 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година Д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

362.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на министерот за финансии се назначува СТЕФАН АРИТОНОВСКИ, досегашен помошник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3152/5 Потпретседател на Владата
28 февруари 1992 година Д-р Блаже Ристовски, с.р.
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Хоџа Кемал од Скопје против тужената Хоџа Фериде, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Хоџа Фериде да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно постапката за развод на брак ќе продолжи со назначување на привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, X. П. бр. 1571/92. (73)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за долг по тужбата на тужителот Ангелевски Миле од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 110/1-8 против тужениот Нухи Цело од Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр. 26-6, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 131.200 динари и 4.500 ДМ.

Се повикува тужениот Нухи Цело да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XVI П. бр. 1912/91. (72)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води постапка за исполнување на купопродажен договор по тужбата на тужителот Јовановиќ Срѓан од Скопје, ул. „Милан Марковиќ“ бр. 44-а, против тужениот Абдурамов Муарем.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или постави полномошник. Доколку не се јави во рок од 30

дена или не достави адреса или овласти полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 2456/91. (68)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води постапка по тужбата на тужителката Умер Јелдза, ул. „Шуто Оризари“ бр. 99-а, Скопје, против тужениот Неџип Неат Умер од Скопје, роден на 10.1.1971 година, сега со непознатата адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена во судот. Во спротивно, ќе му биде назначен привремен старател кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII П. бр. 143/92 (71)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Милорад Валиќ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 78/1-7, против тужената Кристина Валиќ која престојува во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената Кристина Валиќ да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок со писмен поднесок да достави на судот точни податоци за своето престојувалиште. Доколку тужената не се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, судот по службена должност ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси по предметниот спор од редот на адвокатите преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIII П. бр. 553/92. (79)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Петар Бурневски од с. Буково-Битолско, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави на Општинскиот суд во Битола во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 649/91. (76)

Се повикува лицето Авран М. Балабановиќ, оператор од Битола, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Битола во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно, ќе се докаже дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 646/92. (77)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение во Винаца заведен е спор за развод на брак помеѓу тужителката Весна Ницу од Винаца, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44, против тужениот Тиби Ницу од Владимирци, ул. „29 Ноември“ Банат, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Тиби Ницу да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, за привремен старател судот ќе му постави некој од

стручните лица кој ќе ги застапува неговите интереси во судот сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение во Вилица, П. бр. 52/92. (78)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на право на службеност по тужбата на тужителот Абдулахи Раиф од с. Шипковица, против тужениот Хазир Лазим Адили од с. Шипковица, сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена пред Општинскиот суд во Тетово, да достави адреса или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1125/88. (74)

Пред овој суд се води спор за враќање на стипендија по тужбата на тужителот ОП „Тетекс“ Фабрика за конфекција – Тетово, против тужениот Милорад Богдановски од Тетово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Милорад Богдановски од Тетово да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 298/92. (75)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Исајевски Среќко и Исајевска – Горѓевска Светлана од Тетово против тужената Кузмановска Драга од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Кузмановска Драга од Тетово да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Доколку не се јави во определениот рок, судот ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 468/92. (69)

Пред овој суд се води спор за долг од страна на Водостопанската работна организација „Полог – Тетово“ против Бајрами Камил од с. Новаке, а сега во Швајцарија, со непозната адреса. Вредност на спорот 1.440 динари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или постави свој полномошник или застапник.

По истекот на овој рок, судот ќе му постави старател кој ќе се грижи за правата и обврските во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 920/91. (70)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7791/91 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Културен центар „Мала станица, д.о.о., Скопје, ул. „Козара“ бр. 42.

Претпријатието е основано со акт за основање од 2.XII. 1991 година, а основачот е Слободан Унковски од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070140, 08012, 080121, 080190, 1103, 110304, 120190, 12033, 120331, 12034, 120341, 12036, 120361, 120363, 120364.

Неограничени овластувања; Целосна одговорност.

Лица овластени за застапување се: Унковски Слободан, директор, со неограничени овластувања; Јовица Михајловски, оперативен директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7791/91 (121)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10521/91, на регистарска влошка бр. 1-13407-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во општествена сопственост под фирма: Трговско претпријатие „Леснина-промет“ експорт-импорт, Скопје, ул. „Македонска ударна бригада“ бб.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 18.XII. 1991 година, а основачи се вработените на „Леснина-промет“ експорт-импорт од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 090189, 110302, 110303, 110309, 110909

Дејности од надворешна трговија: 070310, 070320; – застапување на странски фирми и реекспорт; – консигнациона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Пауновски Коле, в.д. директор, без ограничување, е овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10521/91. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7434/91, на регистарска влошка бр. 1-7333-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и промената на седиштето со следните податоци: Досегашното седиште на Претпријатието за компјутерски инженеринг „Дигит“, Ц.О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 9-11, Скопје, се менува и во иднина седиштето на претпријатието ќе биде на кеј „Димитар Влахов“ бб (Дом на млади „25 мај“). Од претпријатието истапува основачот Бекаровски Ацо од Скопје, со одлука за истапување од 1.X.1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 7434/91. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9045/91, на регистарска влошка бр. 1-13688-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Трговско услужно претпријатие „Борнео“ Д.О.О. експорт-импорт, Скопје, со акт за основање од 18.XII.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 060502, 060503, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Темо Саздов, директор, овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9045/91 (132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7886 од 24.XII.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13202-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма: Претпријатие „Лука-Компани“ – производно трговско услужно увоз-извоз со Ц.О., Скопје, ул. „Владимир Комаров“ 40-1/9.

Претпријатието е основано со акт за основање од 4.XII.1991 година, а основач е Тони Лука и Елена Лука.

Дејности: 0117, 01172, 011722, 0124, 01242, 012429, 0201, 02014, 020140, 0605, 06050, 060501, 060502, 0606, 06060, 060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 0801, 08019, 080190, 0901, 09013, 090131, 090132, 090133, 090139, 1003, 10035, 100351, 10039, 1103, 11030, 110303, 110304, 110309, 1109, 11090, 110903, 110905, 110909.

Субјектот на уписот одговара со основачкиот влог во целост.

Директор на претпријатието е Тони Лука со неограничено овластување.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7886/91. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7136 од 24.XII.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-2646-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог и проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за производство, услуги и внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Партнер Инвест“, Д.О.О., Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 8 Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 011231, 011232, 011311, 011312, 011314, 011315, 011527, 011710, 011721, 011721, 011729, 011799, 011832, 012130, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012622, 012623, 012820, 012830, 012901, 013121, 013122, 013320, 013400, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 020202, 030003, 040001, 040002, 040003, 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 070150, 080111, 080112, 080113, 080114, 080121, 080201, 090121, 090122, 090124, 090131, 090132, 090139, 090179, 090181, 090183, 100399, 110301, 110304, 110402, 110902.

Дејноста во надворешниот промет се проширува со: посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; меѓународна шпедиција и осигурување; реекспорт; меѓународен сообраќај на стоки; меѓународен сообраќај на патници; сообраќајно агенциски работи; изведување и договарање на градежни и занаетчиски работи во странство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7136/91. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 10088 од 16.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13899-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Мац-пром“, Д.О.О., увоз-извоз Скопје, ул. „166“ бр. 36, Скопје, а основач е Стојанова Ленче.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 110309, 110909, 070221, 070224, 070225, 070230, 070250, 070260, 011920, 011990.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со сите соседни земји: Албанија, Бугарија, Грција, Австрија, Италија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговски промет е Стојанова Ленче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10088/91 (135)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8612/91 од 17.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13781-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие „Гекос“ извоз-увоз, П.О., Скопје, булевар „Партизански одреди“ 3/3-10.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.XII.1991 година, а основач е Костадинка Герасимова, Скопје, булевар „Партизански одреди“ 3/3-10.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Герасимова Костадинка, директор, без ограничување.

Дејности: 011832, 011941, 011949, 012201, 012202, 012321, 012322, 012323, 013112, 013113, 013114, 013119, 013121, 020121, 020131, 080121, 080122, 080123, 080190, 090110, 090139, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070228, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, – застапување; посредување; малограничен промет и реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8612/91. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8331 од 23.XII.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, експорт-импорт.

Основач: Тасева Мара, ул. „Крсте Асенов“ бр. 22-3/7, Скопје, го застапува претпријатието со неограничена одговорност.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Претпријатието ќе се занимава и со надворешно-трговско работење со следните дејности: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, а ризикот го сноси во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Тасева Мара, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8331/91. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8260 од 25.XII.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-10541-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на работоводниот орган на претпријатието со следните податоци: Се разрешува од директор на претпријатието за трговија на големо и мало и деловни услуги „Бонако-Комерц“ извоз-увоз д.о.о., Скопје, Кочовска Нада, без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет. За директор на претпријатието се именува Кочовски Владимир, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8260/91. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9077/91 од 4.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14200-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието по приватна сопственост под фирма: Претпријатието за производство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало „Тим“ Експорт-импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Жорж Бизе“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 18.XII.1991 година. Основачот на претпријатието е Марија Кочовска од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 88/1-9.

Дејности: 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 080190, 110909, 110309.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Марија Кочовска од Скопје, целосно и без ограничување, во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9077/91. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8709/91 од 30.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13961-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на работење во надворешниот промет со следните податоци: Се запишува регистрацијата на фирмата: Претпријатието за производство, трговија и услуги „Медихемија“ експорт-импорт, Д.О.О., бул. „Јане Сандански“ 66, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 14.XII.1991 година, број 01/91, а основачот е Марковиќ Лидија од Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 090183, 110903.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лица овластени за застапување во внатрешен и надворешен промет се:

1. Марковиќ Лидија, директор, без ограничување.
2. Матиќ Јадранка, лице вработено во претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8709/91. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8251 од 18.XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13445-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: „Елаб“ П.О., Претпријатието за производство, услуги и трговија, Куманово, ул. „Љупчо Арсов“ бр. 5.

Претпријатието е основано со акт за основање од 7.XII. 1991 година, а основач е Киро Поповски.

Дејности: 111413, 011419, 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 011799, 090131, 090132, 090133, 090139, 110403, 110905, 013400, 070123, 070223, 070224, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно трговско работење е Поповски Киро, директор без ограничување во правниот промет со трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8251/91. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9574/91 од 29.I. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-12056-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на правниот облик и промената на застапникот со следните податоци: Досегашното претпријатието за производство и внатрешен промет, ц.о., „Бел Камен“, Кавадарци, ул. „Народна младина“ бр. 18, го менува правниот облик и во иднина ќе гласи: Претпријатието за производство и внатрешен промет, ц.о. „Бел Камен“, д.о.о. Кавадарци, ул. „Народна младина“ бр. 18.

Се брише Ангел Николов, в.д. директор, а се запишува Пемов Томислав, директор, со неограничено овластување за застапување во внатрешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9574/91. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1864 од 24.X. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-2156-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата и запишувањето право на работење во надворешниот промет под фирма: Прометна услужна задруга „Монтинг-промет“, Ц.О., ул. Прохор Пчински“ 66, Скопје.

Задругата е основана со Одлука на Основачкото собрание одржано на 10.V. 1987 година под број 03/1. Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиска задруга е донесена на 24.V. 1987 година. Задругата е усогласена со Статут од 26.III. 1990 година.

Основачи на задругата се: Стојков Спасе Трајан, Радониќ Сенад Заим, Бикиќ Абаз Хивзо, Петревски Владимир Крсте и Кочовски Јордан Петре од Скопје.

Дејност: 070211 жита и мелнички производи, 070212 – зеленчук овошје и преработки, 070213 – алкохолни пијалаци, 070214 – добиток и живина, 070219 – разни животни продукти и производи за домашни потреби, 070221 – текстил и конфекција, 070222 – сурова кожа, волна и сл., 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070226 – хартија, канцелариски материјал и прибор, 070230 – трговија на големо со возила, делови и прибор, 070121 – текстил и конфекција, 070123 – метали и електротехнички стоки, 070126 – керамика, стакло и порцелан; 070127 – бои, лакови и хемикалии, 070132 – трговија со мешовити стоки, 070140 – трговија со возила, делови и прибор за земјоделски машини, 110304 – услуги на пазарот на големо и мало, 011303 – комерцијални работи на остварување на функцијата на пазарот на големо и мало на стоки и услуги, 011309 – посредување и комисиони работи во областа на прометот на стоки и услуги, 070124 – трговија на мало со огрев и градежен материјал, 070223 – трговија на големо со метални и електротехнички стоки, 070224 – трговија на големо со градежни, санитарни и инсталациони материјали; 070250 – трговија на големо со мешовита стока; 070260 – трговија на големо со секундарни сировини; 110404 – инженеринг (организација и посредување во изградба на комплетни стопански и други објекти), 070211 – жита и мелнички производи; 070212 – зеленчук, овошје и преработки; 070213 – алкохолни пијалаци, 070214 – добиток и живина; 070219 – разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 – текстил и конфекција; 070222 – сурова кожа, волна и сл.; 070225 – хемиски производи, бои и лакови; 070226 – хартија, канцелариски материјал и прибор; 070230 трговија на големо со возила, делови и прибор; 070121 – текстил и конфекција; 070122 – обувки, кожа, гума и пластика; 070123 – метална и електротехничка стока; 070126 – керамика, стакло и порцелан; 070127 – бои, лакови и хемикалии; 070132 – трговија со мешовити стоки; 070140 – трговија со возила и прибор за земјоделски машини и делови; 110304 – услуги на пазарот на големо и мало; 110303 – комерцијални работи на остварување на функцијата на пазарот на

големо и мало на стоки и услуги; 110309 – посредување и комисиони работи во областа на прометот на стоки и услуги.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара за своите обврски со својот свој имот, целосна одговорност, а за обврските на задругата што не можат да се намират од средствата на задругата одговараат задругарите со својот влог двократно, согласно член 17 од Законот за задругите.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Бикиќ Хивзо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1864/90. (144)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во врска со отворената стечајна постапка со решението Ст.бр. 51/91 од 30.IX.1991 година кон стечајниот должник ТППС „Лотос“ – с. Злетово, Пробиштип, се закажува рочиште на испитувања на побарувањата на 16.IV.1992 година во 10 часот во просториите на судот.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ да ги пријават побарувањата со пријава таксирана со 100 динари таксена марка и со докази во два примероци.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 16.III.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (338)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во врска со отворената стечајна постапка со решението на овој суд Ст.бр. 44/90 од 19.III.1991 година кон стечајниот должник ППС „Вардар“ – Радовиш се закажува рочиште за испитување на побарувањето на 31.III.1992 година во 9 часот во просториите на овој суд.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во два примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 100 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338 Републички буџет.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 24.II.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (340)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во врска со отворената стечајна постапка кон стечајниот должник ЗЗ „Штучанка“ с. Штука, со решението Ст. бр. 33/91 од 21.III.1991 година се закажува рочиште за испитување на побарувањата на 16.IV.1992 година во 11 часот во просториите на судот.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во по два примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 100 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338 Републички буџет.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 10.III.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (341)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 43/91 од 13.II.1992 година, ја заклучи стечајната постапка кон ЗЗ „Мирче Ацев“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (342)

Окружниот стопански суд во Битола, преку стечајниот совет со решението Ст. бр. 12/92 од 10.II.1992 година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Хем-ли“ од Охрид. За стечаен судија го определи Коста Споа од Охрид, а за стечаен управител Андоновски Славе, вработен во ХУРО „Охрид“ од Охрид.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кон должникот во по два примероци со докази таксирани со 100,00 динари судски такси.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 25.III.1992 година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Се повикуваат должниците да ги измират своите обврски кон должникот без одлагање.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 12.II.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (344)

Окружниот стопански суд во Битола на 21.II.1992 година го донесе следното решение: се заклучува стечајната постапка против ПП „Ново“ Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 755/91 од 13.I.1992 година отвори стечајна постапка над претпријатието за промет на големо и мало „Даниел“ с. Стајковци, Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник се определува Апостол Баевски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 8/5.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на 30. IV.1992 година во 9,30 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр.404/92 од 3.III.1992 година, отвори стечајна постапка над претпријатието за книговодствени услуги „Валандово“ од Валандово, ул.„Моша Пијаде“ бб.

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Гошев Киро од Валандово, ул. „8 Март“ бр. 6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 14.IV.1992 година во 11,00 часот, во соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (381)

СОДРЖИНА

306. Одлука за определување на малопродажни цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните земјоделски производители	265	337. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ ОУ „29 Ноември“ – Скопје	270
307. Решение за назначување помошник на секретарот на Владата на Република Македонија	265	338. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ ОУ „Лазо Трпovski“ – Скопје	270
308. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија	265	339. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ – Тетово	270
309. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заеднички работи во Владата на Република Македонија	265	340. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ с. Јегуновце, Тетово	271
310. Решение за давање согласност за назначување републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат – подрачна единица – Македонски Брод	266	341. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „29 Ноември“ с. Седларево, Тетово	271
311. Решение за давање согласност за назначување републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат – подрачна единица – Тетово	266	342. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Толи Зордумис“, Куманово	271
312. Решение за назначување потсекретар во Министерството за здравство	266	343. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа во Титов Велес	271
313. Решение за назначување потсекретар во Министерството за здравство	266	344. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа во Неготино	271
314. Решение за назначување помошник на министерот за здравство	266	344. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за загрижување, воспитување и образование „Пролет“ – Скопје	271
315. Решение за назначување помошник на министерот за здравство	266	346. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за организирање приредби „Универзална сала“ – Скопје	272
316. Решение за назначување помошник на министерот за здравство	267	347. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „25 Мај“ – Македонски Брод	272
317. Решение за назначување помошник на министерот за здравство	267	348. Решение за именување директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди	272
318. Решение за назначување советник на министерот за здравство	267	349. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за народна одбрана	272
319. Решение за назначување советник на министерот за здравство	267	350. Решение за определување претставник на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Братство – единство“ – Скопје	272
320. Решение за назначување советник на министерот за здравство	267	351. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитување „Детска Радост“ – Гостивар	273
321. Решение за именување главен републички санитарен и здравствен инспектор	267	352. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „23 Август“, Берово	273
322. Решение за давање согласност, за назначување управни инспектори во Републичкиот управен инспекторат	267	353. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „7 Септември“ – Пехчево	273
323. Решение за назначување помошник на министерот за стопанство	267	354. Решение за определување претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Мајски цвет“ – Скопје	273
324. Решение за именување директор на Републичкиот завод за уредување на просторот и заштита на човековата околина	268	355. Решение за определување претставници на републиката во Работната заедница на Комбинираната детска установа „Брешије“ – Дебар	273
325. Решение за назначување помошник на министерот за култура	268	356. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	274
326. Решение за назначување советник на министерот за образование и физичка култура	268	357. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	274
327. Решение за назначување советник на министерот за образование и физичка култура	268	358. Решение за разрешување од должноста помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар	274
328. Решение за назначување советник на министерот за образование и физичка култура	269	359. Решение за назначување потсекретар во Министерството за финансии	274
329. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	269	360. Решение за назначување потсекретар во Министерството за финансии	274
330. Решение за давање согласност на Одлука за именување индивидуален работоводен орган на – ЦОУ – „Благој Кирков“, Титов Велес	269	361. Решение за назначување помошник на министерот за финансии	274
331. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец – Скопје	269	362. Решение за назначување помошник на министерот за финансии	275
332. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец – Скопје	269		
333. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса, Струмица	269		
334. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане – Скопје	270		
335. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Доситеј Обрадовиќ“ – Скопје	270		
336. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Мите Богоевски“ – Ресен	270		